

THE BLACK BOX

The Black Box претставува концепт на дизајн на мобилни телефони од компанијата "BenQ Mobile". Овој концепт доби награда од iF Design Award China 2006 и е нов начин на пристап кај корисничкиот интерфејс. Овие модели ќе имаат сензорен панел и многу функции, меѓу кои 15GB меморија и поддршка на UMTS.



10 МЕГАПИКСЕЛЕН SAMSUNG

Samsung SCH-B600 има вградено 10 мегапикселна камера со 3Н оптички зум и автофокус. Вградената



камера може да снима и видеоклипови со резолуција од 320x240 и 30 fps. Поседува 2,2 инчен 240x320 LCD дисплеј, MP3- плеер, MMCmicro slot, DMB-TV, TV 0-излез и поддржува EV-DO.

ДИГИТАЛЕН ФОТОАПАРАТ СО 160 МЕГАПИКСЕЛИ

Кој дигитален апарат може да направи перфектна фотографија? Одговорот доаѓа од швајцарската компанија "Seitz Phototechnik AG", која го промовира своето најголемо достигнување - Seitz 6x17 Digital, со неверојатни 160 мегапиксели. Со него ќе можат да се изработат

фотографии со големина од 7.500x21.250 пиксели и тоа во два формата, 16-битен.raw, при што една фотографија би зафаќала 307MB од меморијата, а една слика во професионалниот tiff формат би "тежела" цели 922 мегабајта. Уредот се управува преку екранот, кој е чувствителен на допир, и има резолуција од 640x480 пиксели, а производителот особено ја истакнува брзината на обработка на податоците од 300 мегабајти во секунда. Апаратот е понуден во две верзии и тоа - мобилна и студиска. Мобилната чини 28.900 евра, а студиската варијанта е малку поевтина - 26.900 евра.



NOKIA СО МУЗИЧКА СЕРИЈА

Nokia го објави супер телефонот N95 и моделите N75, N91 8GB и музичките верзии на N73 и N70. Очигледно најавата на Nokia дека мобилните телефони целосно ќе ги заменат посебните MP3 плеери, полека но сигурно се остварува со повеќе од 80 милиони музички телефони кои досега се продадени. N91 8GB претставува освежување на моделот N91, но овој пат капацитетот на хард дискот е дуплиран од 4GB на 8GB. Овој модел сега ќе биде достапен и во црна варијанта. N75 е музички ориентиран мобилен телефон на преклопување, со три посебни копчиња за музика и надворешен дисплеј, кој прикажува информации за музиката која се слуша, како и за контрола на менито за музика, а при тоа да не се отвора телефонот. Останатите



два модела се добро познатите N70 и N73, но сега во музичко издание специјално редизајнирани за слушање музика.